



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КОНЧЕ

Службен гласник на општина Конче Бр.31/2019	КОНЧЕ 01.11.2019 ГОДИНА	Излегуба по потреба
e-mail:opstina.konce@t.mk	с/ка 735014073863019	Д.Б. 4023005118934

Врз основа на член 50 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02), Градоначалникот на општина Конче донесе:

РЕШЕНИЕ

За објавување на актите донесени на 34-та седница на Советот на општина Конче одржана на ден 31.10.2019 година

1. СЕ ОБЈАВУВААТ актите донесени на 34-та седница на Советот на општина Конче одржана на ден 31.10.2019 година

1. Одлука за давање согласност на Одлуката за висина на цени на услугите за собирање, транспортирање и депонирање на комунален отпад на подрачјето на општина Конче од ЈПКД „Лакавица“-Конче;
2. Измени и дополнувања на Буџетот на општина Конче за 2019 година;
3. Одлука за усвојување на Измени и дополнувања на Буџетот на општина Конче за 2019 година;
4. Одлука за основање на Јавна општинска установа за деца - детска градинка „12-ТИ ЈУЛИ“ во Конче Општина Конче;
5. Одлука за давање на користење, одржување и управување на објектот, на Јавната општинска установа за деца – детска градинка „12-ТИ ЈУЛИ“ во Конче, Општина Конче;
6. Акт за основање на Јавна општинска установа за деца - детска градинка „12-ТИ ЈУЛИ“ во Конче Општина Конче;
7. Заклучок за усвојување на Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Конче за квартал од 01.01.2019 до 30.09.2019 година;
8. Одлука за одобрување финансиски средства за оградување и доопремување на Детска градинка во Конче;
9. Одлука за отстапување на опремата

за собирање и транспорт на комунален отпад (трактор, приколка за трактор и пластични канти за отпад) на управување на ЈПКД „Лакавица“-Конче;

10. Одлука за издавање под закуп на деловен простор чиј сопственик и корисник е општина Конче по пат на електронско јавно наदाвање;
11. Одлука за одобрување средства за санирање на дел од системот на fekalna kanalizacija во s.Dolni Lipovi}, Konče od strana na JPKD Lakavica-Konče;
12. Иницијатива до Владата на РСМ за предлање на Закон за изменување и дополнување на Законот за возила;
13. Одлука за одобрување парични средства на Слаџана Петрова од с.Габревци,Конче;
14. Одлука за одбивање на барање од Ерѓул Рифадов од с.Конче;
15. Одлука за одобрување на финансиска поддршка на публикацијата „Обредните лебови во традицискиот народен календар кај македонците и турците во Радовишко“;
16. Одлука за одобрување на финансиски средства за покривање на трошоци за превоз и стан на ученичката Елена Божинова од с.Габревци, Конче.

Број 09-1228/19 Општина Конче
Дата 31.10.2019 Градоначалник,
Конче Благој Илиев, с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на РМ бр.5/02), чл.11 ст.1 т.5 од Законот за јавните претпријатија (Сл.весник на РМ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14,25/15, 61/15, 39/16 и 64/18) и член 11 став 1 точка 43 од Статутот на општина Конче,

Советот на општина Конче на седницата одржана на ден 31.10.2019 г. донесе:

О Д Л У К А

За давање согласност на Одлуката за висина на цени на услуги за собирање, транспортирање и депонирање на комунален отпад на подрачјето на општина Конче донесена од УО на ЈПКД „Лаковица“-Конче

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за висината на цени на услуги за собирање, транспортирање и депонирање на комунален отпад на подрачјето на општина Конче бр. 02-135/2 од 28.10.2019 година донесена од УО на ЈПКД „Лаковица“-Конче.

Член 2

Одлуката влегува во сила од денот на објавување во Службен гласник на општина Конче.

Број 08-1228/3 Совет на општина Конче
Дата 31.10.2019 Претседател,
Конче Исмаил Куртов,с.р.

Vrz osnova na ~len 36 st.1 t.2 od Zakonot za lokalna samouprava (Сл. Весник на РМ бр. 5/02) i ~len 11 st.1 t.4 od Statutot na Opština Konče ("Slu`ben glasnik na Opština Konče br. 4/2006), Советот на општина Конче на 34-та седница одр`ана на ден 31.10.2019 година donese

ODLUKA

За усвојување на Измени и дополнување на Буџетот на општина Конче за 2019 година

Член 1

Се усвојуваат измените и дополнувања на Буџетот на општина Конче за 2019 година.

Буџет	Измени и дополнувања на Буџет
-vkupno prihodi	98.163.957 denari
98.315.957 denari	
-vkupno rashodi	98.163.957 denari
98.315.957 denari	

Член 2

Odlukata vleguva vo sila so denot na donesuvaweto, a }e se objavi vo Slu`ben glasnik na opština Konče.

Број 08-1228/5 Совет на општина Конче
Дата 31.10.2019 Претседател,
Конче Исмаил Куртов, с.р.

Vrz основа на член 36 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа („Службен Весник на РМ бр.05/02“), член 11 став 1 точка 27 од Статутот на општина Конче (Службен Гласник на општина Конче бр.5/06) а во врска со член 59 став 1 од Законот за заштита на децата („Службен Весник на РМ“ бр. 23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 21/18 и 198/18) и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 104/19 и 146/19), Советот на Општина Конче на седницата одржана на ден 31.10.2019 година ја донесе следната:

О Д Л У К А

За основање на Јавна општинска установа за деца - детска градинка „12-ТИ ЈУЛИ“ во Конче Општина Конче

Член 1

Со оваа Одлука се основа Јавна општинска установа за деца - детска градинка „12-ТИ ЈУЛИ“ во Конче Општина Конче со седиште во Конче .

Член 2

За функционирањето на Јавна општинска установа за деца - детска градинка „12-ТИ ЈУЛИ“ во Конче Општина Конче ќе се обезбедат финансиски средства од Општина Конче, од

Буџетот на Република Северна Македонија преку блок дотации, од надоместок за користење на услугата , донации и други извори на финансирање согласно закон .

Член 3

Називот на Јавна општинска установа за деца - детска градинка ќе гласи: „12-ТИ ЈУЛИ“.

Член 4

Дејноста на ЈОУДГ „12-ТИ ЈУЛИ“ во Конче Општина Конче е: згрижување и воспитание на децата од предучилишна возраст која се организира за згрижување, престој, нега, исхрана, воспитно-образовни, спортско-рекреативни, културно-забавни активности, мерки и активности за подобрување и зачувување на здравјето, и за поттикнување на интелектуалниот, емоционалниот, физичкиот менталниот и социјалниот развој на дете до 6 години живот, односно до вклучување во основното образование.

Шифра на дејност

Согласно националната класификација на дејности јавната установа за деца - детска градинка“12-ТИ ЈУЛИ“ во Конче Општина Конче, ќе ја врши претежна дејност 88.91 утврдена во НКД како Дејност на дневна социјална заштита на деца.

Член 5

Дејноста на Јавната општинска установа за деца - детска градинка „12-ТИ ЈУЛИ“ во Конче Општина Конче, ќе ја остварува согласно Програмата за рано учење и развој (“ Службен весник на РМ“ бр.46/14).

Член 6

Детската градинка според времетраењето ќе остварува програми за целодневен престој.

Член 7

Детската градинка ќе располага со капацитет за згрижување на 47 деца, кои ќе бидат опфатени во 3 (три) групи.

Член 8

За реализација на Програмата за рано учење и развој ќе се обезбеди кадар согласно Правилникот за стандардите и нормативите за вршење на дејноста на установите за деца („Службен весник на РМ“ бр. 28/14, 40/14, 136/14, 71/15, 170/16 и 151/18).

Член 9

Меѓусебните права и обврски помеѓу детската градинка „12-ТИ ЈУЛИ“ од една страна и Општина Конче , ќе бидат уредени со посебен договор кој ќе го склучат директорот на ЈОУДГ „12-ТИ ЈУЛИ“ и Општината Конче претставувана од Градоначалникот .

Член 10

Општина Конче ќе обезбедува средства за работење на „12-ТИ ЈУЛИ“ во Конче Општина Конче, од буџетот на Република Северна Македонија согласно членот 2 од оваа Одлука .

Член 11

Општина Конче како основач на ЈОУДГ „12-ТИ ЈУЛИ“ во Конче, ќе ги преземе сите потребни активности утврдени во законските и подзаконските акти, со цел за добивање на мислење за исполнети услови за основање и за отпочнување со работа на детската градинка, од Министерството за труд и социјална политика.

Член 12

Директорот на ЈОУДГ „12-ТИ ЈУЛИ“ во Конче Општина Конче се обврзува да ги преземе сите потребни активности, согласно законските и подзаконските акти, со цел усогласување на актите на градинката, поради отпочнување со работа на детската градинка „12-ТИ ЈУЛИ“ во Конче Општина Конче.

Член 13

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во Службен Гласник на општина Конче.

Број 08-1228/6 Совет на општина Конче
Дата 31.10.2019 Претседател,
Конче Исмаил Куртов,с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/02 год) и член 11 став 1 точка 32 од Статутот на Општина Конче (Службен гласник на Општина Конче бр.05/6) Советот на Општина Конче на одржаната седница на ден 31.10.2019 година, донесе

О Д Л У К А

За давање на користење , одржување и управување на објектот, на Јавната општинска установа за деца – детска градинка „12-ТИ ЈУЛИ“ во Конче Општина Конче

Член 1

Со оваа одлука се уредува давањето на користење , одржување и управување на објектот на Јавната општинска установа за деца – детска градинка „12-ТИ ЈУЛИ“, во Конче, Општина Конче, како и други прашања во врска со функционирањето на истиот .

Член 2

Објектот е изграден со средства од Буџетот на Општина Конче и Министерството за труд и

социјална политика , а опремата и дидактичките средства се обезбедени од Министерството за труд и социјална политика Скопје .

Член 3

Објектот ќе го користи , одржува и управува Јавната општинска установа за деца – детска градинка„12-ТИ ЈУЛИ“, во Конче Општина Конче.

Јавната општинска установа за деца – детска градинка „12-ТИ ЈУЛИ“, во Конче Општина Конче е должна при користењето, одржувањето и управувањето со објектот да постапува согласно законските прописи.

Член 4

Јавната општинска установа за деца – детска градинка„12-ТИ ЈУЛИ“, во Конче Општина Конче, не може објектот да го дава под закуп и на користење на друго физичко или правно лице и да го става под хипотека.

Член 5

Директорот на Јавната општинска установа за деца – детска градинка „12-ТИ ЈУЛИ“, во Конче Општина Конче се обврзува да ги преземе сите потребни активности согласно законските прописи со цел отпочнување со работа на објектот

Член 6

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето Службен гласник на Општина Конче.

Број 08-1228/7 Совет на општина Конче
Дата 31.10.2019 Претседател,
Конче Исмаил Куртов,с.р.

Врз основа на член 109 став 1 од Законот за заштита на децата ("Службен весник на РМ" бр. 23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 21/18 и 198/18) и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 104/19 и 146/19), и Одлуката за основање на Јавна општинска установа за деца - детска градинка "12-ТИ ЈУЛИ" во Конче, Општина Конче број 09-1228/6 од 31.10.2019 година,

Советот на Општина Конче на 34 (триесет и четвртата) седница одржаната на ден 31.10.2019 година, донесе

АКТ ЗА ОСНОВАЊЕ

**на Јавна општинска установа за деца - детска градинка
"12-ТИ ЈУЛИ" во Конче, Општина Конче**

I. НАЗИВ, ОДНОСНО ИМЕ НА ОСНОВАЧОТ

Член 1

Се основа Јавна општинска установа за деца - детска градинка "12-ТИ ЈУЛИ" во Конче, Општина Конче.

Основач на Јавната општинска установа за деца - детска градинка "12-ТИ ЈУЛИ" е Општина Конче со седиште во Конче,

II. НАЗИВ, ОДНОСНО ИМЕ НА ФИРМАТА НА УСТАНОВАТА И СЕДИШТЕ НА УСТАНОВАТА ЗА ДЕЦА

Член 2

Називот на Јавната установа гласи: Јавна општинска установа за деца - детска градинка "12-ТИ ЈУЛИ" во Конче, Општина Конче (во понатамошниот текст: детска градинка).

Скратен назив на Детската градинка е: ЈОУДГ "12-ТИ ЈУЛИ" во Конче, Општина Конче.

Седиштето на детска градинка е во Конче, Општина Конче.

III. ВИД НА ДЕЛНОСТА НА УСТАНОВАТА ЗА ДЕЦА

Член 3

Дејноста на детската градинка е: Згрижување и воспитување на деца од предучилишна возраст која се организира за згрижување, престој, нега, исхрана, воспитно-образовни, спортско - рекреативни, културно-забавни активности, мерки и активности за подобрување и зачувување на здравјето и за поттикнување на интелектуалниот, емоционалниот, физичкиот,

менталниот и социјалниот развој на детето до 6 години живот, односно до вклучување во основното образование

Шифра на дејност

Согласно националната класификација на дејности Јавната општинска установа за деца - детска градинка "12-ТИ ЈУЛИ" во Конче, Општина Конче, ќе ја врши претежна дејност 88.91 утврдена во НКД како Дејност на дневна социјална заштита на деца.

Дејноста во детската градинка ќе се остварува согласно Програмата за рано учење и развој („Службен весник на РМ бр.46/14).

IV. СРЕДСТВА ЗА ОСНОВАЊЕ И ПОЧЕТОК СО РАБОТА НА УСТАНОВАТА ЗА ДЕЦА И НАЧИН НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВА

Член 4

Средствата за непречено и нормално функционирање, односно за вршење на дејноста на детската градинка ќе се обезбедат од буџетот на Општина Конче, од Буџетот на Република С Македонија преку блок дотации, од надоместокот на корисниците на услугата, донации и други извори на финансирање согласно закон.

Член 5

Средства за основање и почеток со работа на установа за деца се обезбедени од основачот во вкупен износ од 1.200.000,00 денари а опремата е обезбедена од Министерството за труд и социјална политика .

V. ВРЕМЕ ЗА КОЕ УСТАНОВАТА СЕ ОСНОВА

Член 6

Детската градинка се основа на неопределено време.

VI. ПРАВА И ОБВРСКИ НА ОСНОВАЧОТ ВО ПОГЛЕД НА ВРШЕЊЕТО НА ДЕЛНОСТА И МЕЃУСЕБНИ ПРАВА И ОБВРСКИ НА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА И ОСНОВАЧОТ

Член 7

Основачот на детската градинка ги има сите права и обврски кои произлегуваат од Законот и други прописи.

Член 8

Меѓусебните права и обврски меѓу детската градинка и основачот се уредува со

посебен договор, кој го склучуваат директорот на детската градинка и градоначалникот на Општина Конче.

VII. УПРАВУВАЊЕ СО УСТАНОВАТА ЗА ДЕЦА

Член 9

Орган на управување во детската градинка е Управниот одбор .

Управниот одбор го сочинуваат 7 члена и тоа: тројца претставници од основачот, еден претставник од детската градинка, двајца претставници од родителите на децата и еден претставник од Министерството .

Претставниците на основачот на детската градинка ги именува и разрешува Советот на Општина Конче.

Претставникот на детската градинка го предлага стручниот совет на детската градинка врз основа на стручност и компетентност, а го избира и разрешува основачот по постапка пропишана со статутот на детската градинка.

Претставниците од родителите на децата ги предлага Советот на родители, а ги именува и разрешува основачот по постапка пропишана со статутот на установата.

Претставникот на министерството го предлага министерот, а го именува и разрешува основачот.

Членовите на управниот одбор се именуваат за период од четири години.

VIII. ПРАВА И ОБВРСКИ НА УСТАНОВАТА ЗА ДЕЦА ВО ПРАВНИОТ ПРОМЕТ

Член 10

Детската градинка има својство на правно лице кое ќе го стекне со упис во Централниот регистар на Република Северна Македонија.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка во рамките на дејноста која е запишана во Централниот регистар на Република Северна Македонија .

За обврските преземени во свое име и за своја сметка детската градинка одговара со целиот свој имот .

Член 11

Градоначалникот на општина Конче ќе именува за вршител на должноста директор, кој ќе биде овластен според насоките на основачот да ги извршува подготовките за почеток на работа на установата. Вршителот на должноста ги има сите

права и должности на директор и може да ја врши должноста до именување на директор, а најдолго шест месеци од денот на неговото именување.

Член 12

Работниците кои ќе засноваат работен однос со детската градинка своите права и обврски ги остваруваат во согласност со закон и колективен договор.

Член 13

Детската градинка ќе може за обезбедување на потребите на својата дејност да склучува договори со правни и физички лица.

IX. РОК ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА СТАТУТОТ

Член 14

Формирањето на управниот одбор, донесувањето на Статутот ќе се изврши во рок од шеесет дена од денот на уписот во Централниот регистар на Република Северна Македонија.

Член 15

Овој Акт влегува во сила со денот на неговото донесување, а ќе се објави во службен гласник на Општина Конче.

Број 08-1228/8 Совет на општина Конче
Дата 31.10.2019 Претседател,
Конче Исмаил Куртов, с.р.

Vrz osnova na ~1.36 st.1
t.15 od Zakonot za Lokalna
samouprava (Sl.vesnik na RM
br.5/2002) i ~1.11 st.1 t.43 od
Statutot na op{tina Kon~e,
Советот на op{tina Kon~e
na sednicata odr`ana na den
31.10.2019 g. donese:

Z A K L
U ^ O K

Za usvojuvawe на Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Конче за квартал од 01.01.2019 до 31.09.2019 година

1. Se **USVOJUVA** Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Конче за квартал од 01.01.2019 до 31.09.2019 година
број 09-1230/1 од 17.10.2019 година.

2. Zaklu~okot vleguva vo sila od denot na objavuvawe vo Slu`ben glasnik na op{tina Kon~e.

Број 08-1228/9 Совет на општина Конче
Дата 31.10.2019 Претседател,
Конче Исмаил Куртов, с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник на РМ бр 5/2002) и член 11 ст.1 т.43 од Статутот на општина Конче,

Советот на општина Конче на седницата одржана на ден 31.10.2019 година донесе:

О Д Л У К А

За одобрување финансиски средства за оградување и доопремување на Детска градинка во Конче

Член 1

Со оваа Одлука се одобруваат финансиски средства за оградување и доопремување на Детска градинка во Конче и тоа за:

- Материјали за фасадирање со поликолонни бои на детска градинка во Конче во висина од 28.000,00;
- Дополнителни работи на ограден ѕид на објектот детска градинка во Конче во висина од 43.000,00 денари;
- Водоинсталатерски материјали во висина од 40.000,00 денари;
- Ситен материјал за доуредување на просторија во висина од 7.000,00 денари;
- Лајсни МДФ во висина од 6.300,00 денари;
- Отстранување на плочки и нанесување на абриб на дел од објектот детска градинка во Конче во висина од 20.000,00 денари;
- Молеро-фарбарски работи во висина од 20.000,00 денари;
- Белење и поставување на гипс картон внатре во објектот детска градинка во Конче во висина од 5.500,00 денари;
- Водоинсталатерски работи во висина од 7.000,00 денари;

Член 2

Финансиските средства ќе се исплатат по доставени фактури до општина Конче и склучени договори.

Член 3

Одлуката влегува во сила од денот на објавување во “Службен гласник на Општина Конче”.

Број 08-1228/10 Совет на општина Конче
Дата 31.10.2019 Претседател,
Конче Исмаил Куртов, с.р.

Врз основа на член 64 и 65 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) и член 11 ст.1 т.32 од Статутот на општина Конче,

Советот на општина Конче на седницата одржана на ден 31.10.2019 година донесе:

О Д Л У К А

За отстапување на опремата за собирање и транспорт на комунален отпад (трактор, приколка за трактор и пластични канти за отпад) на управување на ЈПКД „Лакавица“-Конче

Член 1

Со оваа Одлука се отстапува опремата за собирање и транспорт на комунален отпад (трактор, приколка за трактор и пластични канти за отпад) на управување на ЈПКД „Лакавица“-Конче набавени преку проект за Подобрување на општинското владеење преку Грантови за општините за проект:

- „ **Набавка на опрема за собирање и транспорт на комунален отпад (трактор, приколка за трактор и пластични канти за отпад)**”.

Тракторот е со следните карактеристики:

Модел: DEUTZ-FAHR
Тип: AGROMAXX 60 4WD
Сериски број: C15317B19
Број на мотор: 3149454A19

Тракторска приколица е со следните карактеристики

Модел: HUMMEL
Тип: RM 1250
Сериски број: 20180188

Пластични канти

ИК КАНТА 120 Л
Броја 800

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во „Службен гласник на општина Конче“.

Број 08-1228/11 Совет на општина Конче
Дата 31.10.2019 Претседател,
Конче Исмаил Куртов, с.р.

Врз основа на член 67 од Законот локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/2002), член 2 точка 4, член 3 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост (Сл.весник на РМ бр.78/2015, 106/2015, 153/2015 и 6/2016) и член 11 ст.1 т. 32 од Статутот на општина Конче,

Советот на општина Конче на седница одржана на ден 31.10.2019 година, донесе:

О Д Л У К А

За издавање под закуп на деловен простор чиј сопственик и корисник е општина Конче по пат на електронско јавно наддавање

Член 1

Се издава под закуп следниот деловен простор чиј сопственик и корисник е општина Конче:

- простории од 61 м2 во Културен дом-Ракитец;

Член 2

Давањето во закуп на недвижните ствари се врши со надоместок и врз основа на проценета вредност согласно Законот за проценка.

Висината на просечната месечна закупнина изнесува 0,5 % од проценетата вредност на недвижната ствар.

Член 3

Недвижните ствари дадени во закуп не смеат да се даваат во подзакуп.

Член 4

Средствата остварени со закуп се приход на Буџетот на општината.

Член 5

Постапката за издавање деловен простор во закуп по пат на електронско јавно наддавање ја спроведува комисија составена од вработени во општинската администрација.

Градоначалникот формира комисији за спроведување на оваа постапка составени од претседател и два члена.

Член 6

Условите за учество за давање под закуп, намената на објектот, почетната цена, банкарската гаранција, рокот на поднесување пријава и другите потребни податоци ќе се утврдат во објавата за издавање под закуп по пат на електронско јавно наддавање со податоци согласно позитивната законска регулатива.

Член 7

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Конче“.

Број 08-1228/12 Совет на општина Конче
Дата 31.10.2019 Претседател,
Конче Исмаил Куртов, с.р.

Vrz osnova na ~l.36 st.1 t.15 od Zakonot za Lokalna samouprava (Sl.vesnik na RM br.5/2002) i ~l.11 st.1 t.43 od Statutot na op{tina Kon~e, Sovetot na op{tina Kon~e na sednicata odr`ana na den 31.10.2019 g. donese:

ODLUKA

Za odobruvawe sredstva za saniranje na del od sistemot na fekalna kanalizacija vo s.Dolni Lipovi}, Kon~e od strana na JPKD Lakavica-Kon~e

1. So ovaа Odluka se odobruvaat sredstva za sanacija na del od sistemot na fekalna kanalizacija vo s.Dolni Lipovi}, Kon~e od strana na JPKD Lakavica- Kon~e.
2. Се задолжува ЈПКД „Лаковица“-Конче да изготви пресметка за висината на финансиски средства кои ќе бидат потребни за санација на оштетениот дел од системот на фекална канализација и Директорот истата ја достави до Советот на општина Конче.
3. Odlukata vleguva vo sila od denot na objavuvawe vo Slu`ben glasnik na op{tina Kon~e.

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КОНЧЕ БРОЈ 31/2019

Број 08-1228/13 Совет на општина Конче
Дата 31.10.2019 Претседател,
Конче Исмаил Куртов, с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/02 год) и член 11 став 1 точка 44 од Статутот на Општина Конче (Службен гласник на Општина Конче бр.05/6) а во врска Барање од група граѓани бр. 08-1289/1 од 31.10.2019 г. Советот на Општина Конче на одржаната седница на ден 31.10.2019 година, дава

ИНИЦИЈАТИВА

до Владата на Р.С. Македонија за предлагање Закон за изменување и дополнување на Законот за возила

Советот на општина Конче на седницата одржана на ден 31.10.2019 година го разгледа Барањето бр. 08-1289/1 од 31.10.2019 г. доставено од група граѓани и одлучи да поднесе иницијатива до Владата на Р.С.Македонија да предложи Закон за изменување и дополнување на Законот за возилата **во делот на утврдување на сопственичкиот статус на трактори, тракторски приколки, мобилни машини, приколки за домување како и возила од категориите О1**, од причина што во периодот на важноста на законот за поднесување на барања за регистрација од физичките и правните лица да ги поднесат до 31.12.2017 година има голем број на физички лица кои не успеале во предвидениот рок да го сторат тоа.

Од тие причини ја поднесуваме оваа иницијатива за Изменување и дополнување на напред споменатиот Закон за што сметаме дека Владата ќе поднесе Предлог – Закон за изменување и дополнување на Законот за возила до Собранието на Република Северна Македонија со кој ќе биде определен нов рок.

Број 08-1228/14 Совет на општина Конче
Дата 31.10.2019 Претседател
Конче Исмаил Куртов с.р.

Vrz osnova na ~1.36 st.1 t.15 od Zakonot za Lokalna samouprava (Sl.vesnik na RM br.5/2002) i ~1.11 st.1 t.43 od Statutot na op{tina Kon~e, Sovetot na op{tina Kon~e na sednicata odr`ana na den 31.10.2019 g. donese:

О Д Л У К А

za odobruvawe na pari~ni sredstva na Slaxana Petrova od s. Gabrevci, Kon~e

^len 1
Po Barawe br. 08-1267/1 od 28.10.2019 g. od Slaxana Petrova od s. Gabrevci, Kon~e se odobruvaat pari~ni sredstva vo visina od 13.900,00 denari , za pokrivawe na pogrebalnite tro{oci za pogrebalna oprema za pogreb na majkata na baratelot Velika Kostadinova od s.Gabrevci pogrebana vo s.Gabrevci, poradi lo{ata materijalna sostojba na semejstvoto.

Sredstva da se isplatat na DOOEL *KORONA KOMERC *-Radovi{, na сметка 240180361161769-UNI Banka po dostavena faktura br.47/19.

^len 2
Odlukata vleguva vo sila so denot na objavuvaweto vo *Slu`ben glasnik na op{tina Kon~e*.

Број 08-1228/15 Совет на општина Конче
Дата 31.10.2019 Претседател
Конче Исмаил Куртов с.р.

Vrz osnova na ~1.36 st.1 t.15 od Zakonot za Lokalna samouprava (Sl.vesnik na RM br.5/2002) i ~1.11 st.1 t.43 od Statutot na op{tina Kon~e, Sovetot na op{tina Kon~e na sednicata odr`ana na den 31.10.2019 g. donese:

О Д Л У К А

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КОНЧЕ БРОЈ 31/2019

За одбивање на барање од Ерѓул Рифадов од с.Конче

1. Со оваа одлука се одбива барањето од Ерѓул Рифадов од с.Конче број 08-1212/1 од 16.10.2019 година поради непредвидени средства за таа намена во Буџетот на општина Конче.
2. Одлуката влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во Службен гласник на општина Конче.

Број 08-1228/16 Совет на општина Конче
Дата 31.10.2019 Претседател
Конче Исмаил Куртов с.р.
Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) и член 11 ст.1 т. 43 од Статутот на општина Конче,
Советот на општина Конче на седницата одржана на ден 31.10.2019 година донесе:

ОДЛУКА

За одобрување на финансиска поддршка на публикацијата „Обредните лебови во традицискиот народен календар кај македонците и турците во Радовишко“

Член 1

Со оваа Одлука по Барање бр.08-1162/1 од 02,10,2019 година од авторот на публикацијата „Обредните лебови во традицискиот народен календар кај македонците и турците во Радовишко“, Павлинка Кошевец за издавање, печатење и промоција на истата се одобруваат финансиски средства во висина од 3.000,00 (три илјади) денари нето.

Член 2

Средствата да се исплатат на Павлинка Кошевец со ЕМБГ 0308949469004 на сметка бр. 200001381707568-Стопанска Банка.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавувањето во Службен гласник на општина Конче.

Број 08-1228/17 Совет на општина Конче
Дата 31.10.2019 Претседател
Конче Исмаил Куртов с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на РМ бр.5/02), и член 11 став 1 точка 43 од Статутот на општина Конче,

Советот на општина Конче на седницата одржана на ден 31.10.2019 г. донесе

О Д Л У К А

За одобрување финансиски средства за покривање на трошоци за превоз и стан на ученичката Елена Божинова од с.Габревци, Конче

1. Со оваа одлука се одобрува барањето од Димитар Божинов од с.Габревци, Конче број 08-1285/1 од 31.10.2019 година за покривање на финансиски трошоци за превоз и сместување во Радовиш на неговата ќерка Елена Божинова од с.Габревци ученичка во втора година во СОУ Коста Сусинов-Радовиш поради неорганизиран превоз согласно доставената потврда од стана на училиштето бр. 10-1099/2 од 29.10.2019 година, се одобруваат 3.000,00 (три илјади) денари нето, месечно за учебната 2019/2020 година.
2. Средствата да се исплатат на име Васка Божинова од с.Габревци мајка на Елена Божинова со ЕМБГ 1106966469001 на сметка 210501625484048-НЛБ Банка
3. Одлуката влегува во сила од денот на објавување во Службен гласник на општина Конче.

Број 08-1228/18 Совет на општина Конче
Дата 31.10.2019 Претседател
Конче Исмаил Куртов с.р.

СОДРЖИНА

1. Одлука за давање согласност на Одлуката за висина на цени на услугите за собирање, транспортирање и депонирање на комунален отпад на подрачјето на општина Конче од ЈПКД „Лакавица“-Конче;
2. Измени и дополнувања на Буџетот на општина Конче за 2019 година;
3. Одлука за усвојување на Измени и дополнувања на Буџетот на општина Конче за 2019 година;
4. Одлука за основање на Јавна општинска установа за деца - детска градинка „12-ТИ ЈУЛИ“ во Конче Општина Конче;
5. Одлука за давање на користење, одржување и управување на објектот, на Јавната општинска установа за деца – детска градинка „12-ТИ ЈУЛИ“ во Конче, Општина Конче;
6. Акт за основање на Јавна општинска установа за деца - детска градинка „12-ТИ ЈУЛИ“ во Конче Општина Конче;
7. Заклучок за усвојување на Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Конче за квартал од 01.01.2019 до 30.09.2019 година;
8. Одлука за одобрување финансиски средства за оградување и доопремување на Детска градинка во Конче;
9. Одлука за отстапување на опремата за собирање и транспорт на комунален отпад (трактор, приколка за трактор и пластични канти за отпад) на управување на ЈПКД „Лакавица“-Конче;
10. Одлука за издавање под закуп на деловен простор чиј сопственик и корисник е општина Конче по пат на електронско јавно наддавање;
11. Одлука за одобрување средства за санирање на дел од системот на fekalna kanalizacija во s.Dolni Lipovi}, Конче од страна на ЈПКД Lakavica-Konче;
12. Иницијатива до Владата на РСМ за предлање на Закон за изменување и дополнување на Законот за возила;
13. Одлука за одобрување парични средства на Слаџана Петрова од с.Габревци,Конче;
14. Одлука за одбивање на барање од Ерѓул Рифадов од с.Конче;
15. Одлука за одобрување на финансиска поддршка на публикацијата „Обредните лебови во традицискиот народен календар кај македонците и турците во Радовишко“;
16. Одлука за одобрување на финансиски средства за покривање на трошоци за превоз и стан на ученичката Елена Божинова од с.Габревци, Конче.

*„ Службен гласник на
Општина Конче “*

